

**УСПЕХОТ Е НАШ ПРИОРИТЕТ****Мисија**

Нашето училиште е место каде што учениците се воспитуваат, образуваат, го поттикнуваат личниот, емоционалниот, физичкиот и социјалниот развој, се подготвуваат за практична примена на вештини, умеања и знаења и се охрабруваат за надминување на етички, културни и јазични разлики.

**Мото**

Квалитетно знаење - пат кон иднината.

**Визија**

Нашето училиште е современа воспитно—образовна установа, отворена кон потребите на учениците, наставниците, родителите и локалната заедница, препознатлива по високите училишни достигнувања, подготвена за континуиран развој и почитување на демократијата во мултикултурна Македонија.

**Ул. Тодосија Паунов“ бр.95**

**Тел: (033) 271-692 Тел.факс 271-692**

**E-mail: [malinapopivanova@yahoo.com](mailto:malinapopivanova@yahoo.com)**

facebook група OU „ MALINA POPIVANOVA,,-  
KOCANI  
facebook strana OU Malina Popivanova  
Kocani  
web site [oumalinapopivanova.mk](http://oumalinapopivanova.mk)

**УСПЕХОТ Е НАШ ПРИОРИТЕТ****Мисија**

Нашето училиште е место каде што учениците се воспитуваат, образуваат, го поттикнуваат личниот, емоционалниот, физичкиот и социјалниот развој, се подготвуваат за практична примена на вештини, умеања и знаења и се охрабруваат за надминување на етички, културни и јазични разлики.

**Мото**

Квалитетно знаење - пат кон иднината.

**Визија**

Нашето училиште е современа воспитно—образовна установа, отворена кон потребите на учениците, наставниците, родителите и локалната заедница, препознатлива по високите училишни достигнувања, подготвена за континуиран развој и почитување на демократијата во мултикултурна Македонија.

**Ул. Тодосија Паунов“ бр.95**

**Тел: (033) 271-692 Тел.факс 271-692**

**E-mail: [malinapopivanova@yahoo.com](mailto:malinapopivanova@yahoo.com)**

facebook група OU „ MALINA POPIVANOVA,,-  
KOCANI  
facebook strana OU Malina Popivanova  
Kocani  
web site [oumalinapopivanova.mk](http://oumalinapopivanova.mk)

**УСПЕХОТ Е НАШ ПРИОРИТЕТ****Мисија**

Нашето училиште е место каде што учениците се воспитуваат, образуваат, го поттикнуваат личниот, емоционалниот, физичкиот и социјалниот развој, се подготвуваат за практична примена на вештини, умеања и знаења и се охрабруваат за надминување на етички, културни и јазични разлики.

**Мото**

Квалитетно знаење—пат кон иднината.

**Визија**

Нашето училиште е современа воспитно—образовна установа, отворена кон потребите на учениците, наставниците, родителите и локалната заедница, препознатлива по високите училишни достигнувања, подготвена за континуиран развој и почитување на демократијата во мултикултурна Македонија.

**Ул. Тодосија Паунов“ бр.95**

**Тел: (033) 271-692 Тел.факс 271-692**

**E-mail: [malinapopivanova@yahoo.com](mailto:malinapopivanova@yahoo.com)**

facebook група OU „ MALINA POPIVANOVA,,-KOCANI  
facebook strana OU Malina Popivanova Kocani  
web site [oumalinapopivanova.mk](http://oumalinapopivanova.mk)



Доказ за квалитетот и успешната работа во нашето училиште се успесите на учениците:

- освоен сребрен медал на Јуниорска македонска математичка олимпијада
- освоени повеќе први, втори и трети места на натпреварите по математика, физика, хемија
- освоена втора награда на државен натпревар по географија и учество на натпревар по тех.обр.
- освоени први, втори и трети места на натпреварите по биологија, природни науки и црвен крст
- освоени повеќе награди и пофалници за учество на ликовни изложби
- изучувањето на странските јазици кај учениците го разви натпреварувачкиот дух со што се здобија со повеќе награди
- учество на повеќе натпревари во склоп на часовите по ФЗО и освоени награди и пофалници



Доказ за квалитетот и успешната работа во нашето училиште се успесите на учениците:

- освоен сребрен медал на Јуниорска македонска математичка олимпијада
- освоени повеќе први, втори и трети места на натпреварите по математика, физика, хемија
- освоена втора награда на државен натпревар по географија и учество на натпревар по тех.обр.
- освоени први, втори и трети места на натпреварите по биологија, природни науки и црвен крст
- освоени повеќе награди и пофалници за учество на ликовни изложби
- изучувањето на странските јазици кај учениците го разви натпреварувачкиот дух со што се здобија со повеќе награди
- учество на повеќе натпревари во склоп на часовите по ФЗО и освоени награди и пофалници



Доказ за квалитетот и успешната работа во нашето училиште се успесите на учениците:

- освоен сребрен медал на Јуниорска македонска математичка олимпијада
- освоени повеќе први, втори и трети места на натпреварите по математика, физика, хемија
- освоена втора награда на државен натпревар по географија и учество на натпревар по тех.обр.
- освоени први, втори и трети места на натпреварите по биологија, природни науки и црвен крст
- освоени повеќе награди и пофалници за учество на ликовни изложби
- изучувањето на странските јазици кај учениците го разви натпреварувачкиот дух со што се здобија со повеќе награди
- учество на повеќе натпревари во склоп на часовите по ФЗО и освоени награди и пофалници



Современите услови за работа придонесуваат за квалитетна настава, настава која резултира со високи резултати на регионални и државни натпревари, првенци на генерации, личности кои имаат високи видици во животот и се успешни во кариерата. Затоа нема ние да зборуваме, ќе оставиме делата да говорат за нас.



Современите услови за работа придонесуваат за квалитетна настава, настава која резултира со високи резултати на регионални и државни натпревари, првенци на генерации, личности кои имаат високи видици во животот и се успешни во кариерата. Затоа нема ние да зборуваме, ќе оставиме делата да говорат за нас.



Современите услови за работа придонесуваат за квалитетна настава, настава која резултира со високи резултати на регионални и државни натпревари, првенци на генерации, личности кои имаат високи видици во животот и се успешни во кариерата. Затоа нема ние да зборуваме, ќе оставиме делата да говорат за нас.